



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 30 март 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 15

ГОД. XL

Цена на овој број е 39 динари. – Претплата за 1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

128.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ

Се прогласува Законот за основите на системот на државната безбедност, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 март 1984 година.

П бр. 343
28 март 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Мирко Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат основите на системот на заштита на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ (државната безбедност), обезбедувањето на дејноста на службата за државна безбедност која е неопходна за остварување на одговорноста на сојузните органи и за усогласување на работата на органите што ги вршат работите на државната безбедност.

Член 2

Заштитата на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ како заеднички интерес на работните луѓе и граѓаните, на народите и народностите на Југославија е право и должност на работните луѓе и граѓаните, на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници, на општествено-политичките организации и на општествените организации, на здруженијата на граѓаните, на општествено-политичките заедници и нивните органи, како и на други државни органи.

Заштитата на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ се остварува со основите на општествената самозаштита, како најширока основа на безбедноста на општеството.

Работните луѓе и граѓаните, организациите и заедниците и нивните органи од став 1 на овој член, остварувајќи го правото и должноста на заштита на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ, преземаат мерки и активности заради откривање и спречување на дејностите со кои се загро-

зуваат независноста, територијалната целокупност и одбранбената способност на земјата, се поткопува власта на работничката класа и на сите работни луѓе, самоуправната и економската основа на социјалистичките општествени односи, се разбива братството и единството и рамноправноста на народите и народностите на Југославија, како и заради откривање и спречување на другите дејности насочени кон поткопување или уривање на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ.

Член 3

Заштитата на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ се остварува врз единствени основи во целата земја со организирање, активности и меѓусебна соработка на сите субјекти на општествената самозаштита, со усогласено дејствување на органите што ги вршат работите на државната безбедност како стручни органи во системот на општествената самозаштита и со соработка на тие органи со сите субјекти на општествената самозаштита.

Член 4

Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките и другите општествени организации, здруженијата на граѓаните, општествено-политичките заедници и нивните органи, како и другите државни органи ги спроведуваат мерките на самозаштита заради заштита на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ, во согласност со законот и другите прописи и со своите самоуправни и други општи акти, со ставовите и со политиката на Сојузот на комунистите на Југославија, со политиката што ја утврдуваат собранијата на општествено-политичките заедници односно со насоките на надлежните органи на општествено-политичките заедници и со процените на политичко-безбедноста состојба во својата средина.

Член 5

Органите што ги вршат работите на државната безбедност, во границите на својот делокруг, им даваат стручна и друга помош на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници, на општествено-политичките организации и други општествени организации и на здруженијата на граѓаните и нивните органи, на органите на општествено-политичките заедници и на други државни органи во изградбата и унапредувањето на системот на општествената самозаштита.

Член 6

Работните луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации и други општествени организации, здруженијата на граѓаните и нивните органи, органите на општествено-политичките заедници и други државни органи се должни на органите што ги вршат работите на државната безбедност да им даваат помош во откривањето и спречувањето на активностите насочени кон поткопување или уривање на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ.

Органите што ги вршат работите на државната безбедност се должни да ги известуваат организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заед-

ници, општествено-политичките организации и други општествени организации, здруженијата на граѓаните и нивните органи, органите на општествено-политичките заедници и другите државни органи и работните луѓе и граѓаните, кога околностите на вршењето на службата го допуштаат тоа, за сознанијата до кои дошле во вршењето на работите од својот делокруг, а што се од интерес за безбедноста на тие организации, органи односно работни луѓе и граѓани.

Работните луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, општествените организации, здруженијата на граѓаните и нивните органи, органите на општествено-политичките заедници и други државни органи се должни да ги преземаат потребните мерки во врска со заштитата на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ што, согласно со законот и со прописите донесени врз основа на закон, ќе ги определат органите надлежни за вршење на работите на државната безбедност.

Член 7

Федерацијата, републиките и автономните покраини, во рамките на правата и должностите утврдени со Уставот на СФРЈ, се одговорни за организирањето и вршењето на работите на државната безбедност.

Федерацијата, преку своите органи овластени со Уставот на СФРЈ, ја утврдува општата политика во областа на заштитата на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ, ја усогласува работата на органите што ги вршат работите на државната безбедност и врши други работи определени со сојузен закон.

Републиките и автономните покраини ги организираат и непосредно ги вршат работите на државната безбедност во согласност со Уставот на СФРЈ, со сојузните закони и со политиката што Собранието на СФРЈ ја утврдило во таа област.

Член 8

Кога Претседателството на СФРЈ по своја иницијатива или на предлог од Сојузниот извршен совет утврди дека тоа го бараат посебни причини на безбедноста, надлежниот сојузен орган непосредно ќе организира вршење или ќе врши определени работи од заштитата на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ (државната безбедност) на целата територија или на дел од територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, заради сузбивање на активностите насочени кон поткопување или уривање на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ.

Организирањето или вршењето на работите од став 1 на овој член се врши под условите и на начин, што во рамките на својата надлежност, ќе ги утврдат Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет.

Член 9

Работите на државната безбедност во федерацијата ги вршат Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и други сојузни органи на управата кога е тоа посебно определено, а во републиките и во автономните покраини – републиките односно покраинските органи надлежни за внатрешни работи.

Сојузниот извршен совет утврдува кои работи на државната безбедност и во кој обем ги вршат одделни сојузни органи.

Работите на државната безбедност во вооружените сили на СФРЈ ги вршат органите определени со сојузен закон или со одлука на Претседателството на СФРЈ.

Член 10

Обезбедувањето на членовите на Претседателството на СФРЈ и на шефовите на странски држави при посета на Социјалистичка Федеративна Република Југославија го организираат и го спроведуваат, по единствен систем, органите во кои се вршат работите на државната безбедност и воените органи.

Претседателството на СФРЈ определува кои работи од став 1 на овој член ги вршат воените органи, а Сојузниот извршен совет – кои работи од тој став ги вршат други органи.

Член 11

Органите што ги вршат работите на државната безбедност собираат податоци и известувања заради отстранување и спречување на дејностите насочени кон поткопување или уривање на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ, кон загрозување на безбедноста на земјата и, во врска со со тоа, преземаат други потребни мерки и дејствија врз основа на законот и на прописите донесени во согласност со законот.

Член 12

Органите што ги вршат работите на државната безбедност ја засноваат својата работа врз резултатите на науката и на научноистражувачката работа.

Органите што ги вршат работите на државната безбедност определени потреби, посебно во поглед на средствата и средствата за работа од научноистражувачка, развојна и производствена работа, што се од значење за дејноста на службата на државната безбедност, ги остваруваат во рамките и преку институтот за безбедност.

Член 13

Работата на органите што ги вршат работите на државната безбедност, во рамките на правата и должностите утврдени со Уставот на СФРЈ, ја усогласуваат Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет.

Усогласувањето во смисла на став 1 од овој член опфаќа политичко-безбедносно насочување на работата на органите што ги вршат работите на државната безбедност и утврдување на нивните заеднички задачи од гледиштето на интересите и потребите на безбедноста на целата земја.

Член 14

Врз основите на насочувањата што ги врши Собранието на СФРЈ, усогласувањата и насочувањата што ги вршат Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, презема дејствија со кои го обезбедува спроведувањето на насоките на Собранието на СФРЈ, на Претседателството на СФРЈ, односно на Сојузниот извршен совет и ја усогласува работата на органите на управата во републиките и во автономните покраини што ги вршат работите на државната безбедност.

Под дејствијата и усогласувањето од став 1 од овој член се подразбираат: утврдувањето на единствена програмска ориентација на службата на државната безбедност во извршувањето на заедничките задачи; усогласување на плановите и мерките од значење за безбедноста на земјата; утврдувањето на заедничките безбедносни процени; усогласувањето на мерките и активностите во извршувањето на задачите што ќе ги утврдат органите на федерацијата надлежни за насочување на работата на органите што ги вршат работите на државната безбедност и во примената на определени методи и средства на службата на државната безбедност.

Во извршувањето на задачите за заштитата на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ (државната безбедност) што ќе ги утврдат органите на федерацијата надлежни за насочување на работата на органите што ги вршат работите на државната безбедност, сојузниот секретар за внатрешни работи го пропишува начинот на усогласување на плановите и мерките од значење за безбедноста на земјата и начинот на усогласување на мерките и активностите што ги преземаат органите што ги вршат работите на државната безбедност и ги определува методите и средствата на службата на државната безбедност што се применуваат со негова согласност, во рамките на правата и должностите на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Член 15

Функционерот кој раководи со органот што ги врши работите на државната безбедност одговара за својата работа и за работата на органот пред Собранието на соодветната општествено-политичка заедница и пред неговиот извршен орган и е должен да им поднесува извештај за работата на органот и за состојбата во областа на државната безбедност.

Функционерот кој раководи со органот од став 1 на овој член може да предложи поднесувањето на извештај за одделни прашања да се одложи за определено време или извештајот да се поднесе без присуство на јавноста. За причините за одлагање на поднесувањето на извештај или за исклучување на јавноста, функционерот е должен да го запознае претседателот на соодветното тело.

Член 16

Собранието на општествено-политичка заедница чишто органи вршат работи на државната безбедност, врши контрола над законитоста на работата на тие органи преку посебно тело.

Контролата над законитоста на работата на органи на безбедноста во вооружените сили на СФРЈ се врши на начинот што ќе го определи Претседателството на СФРЈ.

Функционерите кои раководат со органите на управата што вршат работи на државната безбедност се должни на телото од став 1 на овој член да му дадат известувања и податоци од делокругот на органите со кои раководат и ако тие претставуваат тајна.

Член 17

Заради вршење контрола над работата на сојузните органи на управата што вршат работи на државната безбедност, Собранието на СФРЈ формира Комисија за контрола на службата на државната безбедност (во натамошниот текст: Комисија).

Комисијата остварува увид над законитоста на работата на органите што ги вршат работите на државната безбедност, особено од гледиштето на почитувањето на правата и слободите на човекот и граѓанинот утврдени со Уставот на СФРЈ и со закон, на правата на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници и на општествено-политички заедници и нивните органи, како и во поглед на методите и средствата што органите ги користат во вршењето на работите од својата надлежност; ги разгледува проблемите уочени во работата на органите и за тоа му поднесува извештај и предлози на Собранието на СФРЈ.

Претседателот и членовите на Комисијата ги именува Собранието на СФРЈ.

Комисијата е должна за својата работа најмалку еднаш годишно да го известува Собранието на СФРЈ.

Фактите и другите податоци изнесени на седницата на Комисијата и во материјалите подготвени или изработени по заклучок на Комисијата се сметаат за државна тајна, ако за определени податоци Комисијата поинаку не определи.

Член 18

Во вршење на работите од својата надлежност, органите што ги вршат работите на државната безбедност и другите државни органи се должни да меѓусебно соработуваат, едни на други да си даваат помош и да ја усогласуваат активноста во врска со заштитата на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ.

Член 19

Органите што ги вршат работите на државната безбедност во федерацијата, во републиките, во автономните покраини и во вооружените сили на СФРЈ се должни меѓусебно да соработуваат, едни на други да си даваат помош во извршувањето на задачите и да се известуваат и одгова-

раат за извршувањето на работите од својот делокруг што се од интерес за безбедноста на земјата.

Функционерите кои раководат со сојузните органи на управата што вршат работи на државната безбедност спогодбено донесуваат упатства за меѓусебната соработка на тие органи.

Член 20

Сојузните органи на управата што ги вршат работите на државната безбедност ја спроведуваат утврдената политика во областа на државната безбедност, се грижат за спроведувањето на сојузните закони и на другите сојузни прописи и општи акти за чие извршување се непосредно одговорни, ја следат, во рамките на правата и должностите на федерацијата, состојбата во областа на државната безбедност и се одговорни за таа состојба.

Органите што ги вршат работите на државната безбедност се должни за појавите и настаните од интерес за безбедноста на земјата навремено да го известуваат органот во федерацијата во чиј делокруг спаѓа следењето на таквите појави и настани.

Член 21

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи врши инспекција над спроведувањето на сојузните закони и другите сојузни прописи и општи акти со спроведување на мерки и дејствија и со извршување на задачите од областа на државната безбедност во републиките и покраинските органи на управата што ги вршат работите на државната безбедност.

Органот во кој се врши инспекција е должен да овозможи увид во сите предмети што се однесуваат на спроведувањето на сојузните закони и други сојузни прописи и општи акти од областа на државната безбедност и да ги даде потребните податоци и известувања.

Ако утврди дека органот во кој се врши инспекција не ги извршува сојузните закони и другите сојузни прописи и општи акти од областа на државната безбедност или во извршувањето на тие прописи утврди други неправилности, работникот што ја врши инспекцијата ќе ги запознае за тоа функционерот кој раководи со тој орган и сојузниот секретар за внатрешни работи.

Сојузниот секретар за внатрешни работи го пропишува начинот на вршењето на инспекцијата над спроведувањето на сојузните закони и други сојузни прописи и општи акти од областа на државната безбедност.

Член 22

Кога органите на управата во републиките и во автономните покраини што ги вршат работите на државната безбедност се должни непосредно да ги извршуваат сојузните закони и другите сојузни прописи и општи акти од областа на државната безбедност, сојузниот секретар за внатрешни работи може на тие органи да им дава задолжителни инструкции и упатства за извршување на работите за чие извршување се овластени со сојузен закон, со друг сојузен пропис и општ акт.

Член 23

Во вршењето на работите од својот делокруг, органите што ги вршат работите на државната безбедност применуваат средства и методи според единствени начела. Единствените начела, што во својата работа ги применуваат тие органи, ги утврдува Претседателството на СФРЈ.

Врз основа на единствените начела од став 1 на овој член, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата што врши работи на државната безбедност донесува правила за работата на службата за државна безбедност, ако со сојузен закон не е поинаку определено.

Функционерите кои раководат со органите од став 1 на овој член или лицата што тие ќе ги овластат, самостојно одлучуваат за применувањето на пропишаните средства и методи во работата во извршувањето на задачите од делокругот на органите и се одговорни за нивното законито користење.

Член 24

Функционерот кој раководи со органот што ги врши работите на државната безбедност, ако е тоа потребно од причините на безбедноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во работите од делокругот на органот, може со свое решение да определи во поглед на одделни лица и организации да се преземат определени мерки со кои се отстапува од начелото за неповредливоста на тајната на писмата и на другите средства за општење.

Член 25

Лицата кои, на барање од органите што ги вршат работите на државната безбедност, ќе им укажат помош на тие органи и притоа ќе бидат повредени, ќе се разболат или потрајно ќе бидат оневозможени во вршењето на својот позив, ги остваруваат правата утврдени со прописите за воените инвалиди, како и правата од пензиското и инвалидското осигурување и од здравственото осигурување утврдени со закон или со општ акт на соодветната заедница за осигурување.

Правата од став 1 на овој член ги имаат и членовите на потесното семејство на лицето што го загубило животот или кое умрело од последици од повреда задобиена при давање помош на орган што врши работи на државната безбедност, ако помошта ја укажало по барање од тој орган.

Член 26

Собранијата на општествено-политичките заедници, врз основа на договор врз единствени основи, ги регулираат овластувањата на работниците што ги вршат работите на државната безбедност и определените посебности од работните односи на тие работници.

Член 27

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за основите на системот на државната безбедност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/74).

Член 28

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

129.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за утврдување на вкупниот приход и на доходот, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 март 1984 година.

П бр. 344
29 март 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Мирко Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ

Член 1

Во Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80, 13/82, 28/83 и 9/84) во член 6 став 1 по зборовите: „жиро-сметката на основната организација“ се додава запирка и зборовите: „односно жиро-сметката на работната организација, ако работниците во основната организација го остваруваат приходот на основната организација и располагаат со средствата со кои управуваат преку жиро-сметката на работната организација“.

Член 2

Во член 7 став 1 точка 3 по зборовите: „интерната банка“, се додаваат зборовите: „односно во работната организација“.

По точка 3 се додава нова точка 3а која гласи:

„3а) паричните износи наплатени со пребивање (компензација) извршено до последниот ден на пресметковниот период, односно во рок од 15 дена од денот на истекот на пресметковниот период, во согласност со овој и со друг сојузен закон;“.

Член 3

По член 25 се додава нов член 25а, кој гласи:

„Член 25а

Заедничкиот приход остварен по основите од член 24 на овој закон се наплатува преку проодна сметка.

Заедничкиот приход наплатен преку проодна сметка се распоредува и пренесува на жиро-сметката на основните организации односно на другите учесници во остварувањето на заедничкиот приход или на жиро-сметката на работната организација установена со самоуправната спогодба во смисла на член 146 став 2 од Законот за здружениот труд, а во случаите утврдени со самоуправната спогодба за меѓусебните односи во остварувањето на заедничкиот приход – и на проодната сметка на оние учесници во остварувањето на заедничкиот приход што ги пренесуваат тие средства на жиро-сметките на основните организации, на начинот и во роковите што се утврдени со овој закон.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, заедничкиот приход остварен по основите од член 24 на овој закон се наплатува преку жиро-сметката на работната организација установена со самоуправната спогодба во смисла на член 146 став 2 од Законот за здружениот труд, под услов сите учесници во остварувањето на заедничкиот приход да одлучиле да го остваруваат вкупниот приход и да располагаат со средствата со кои управуваат преку жиро-сметката на работната организација.

Заедничкиот приход наплатен преку жиро-сметката на работната организација, во смисла на став 3 од овој член, се распоредува на интерните сметки на основните организации – учесници во заедничкиот приход, на начинот и во роковите што се утврдени со овој закон.“

Член 4

Во член 29 по зборовите: „заедничкиот приход распореден“ се додаваат запирка и зборовите: „односно на жиро-сметката на работната организација, ако работниците во основната организација го остваруваат вкупниот приход на основната организација и располагаат со средствата со кои управуваат преку жиро-сметката на работната организација“.

Член 5

Во член 32 став 5, во првата реченица, по зборовите: „на жиро-сметката на основната организација“ се додаваат запирка и зборовите: „односно на жиро-сметката на работната организација ако работниците во основната организација го остваруваат вкупниот приход на основната организација преку жиро-сметката на работната организација“.

Член 5

Овој закон влегува во сила на 31 март 1984 година.

130.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за дополнително на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 март 1984 година.

П бр. 346
29 март 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Мирко Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Член 1

Во Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83 и 70/83) по член 7а се додава нов член 7б, кој гласи:

„Член 7б

Основните организации на здружен труд во составот на работната организација што ќе одлучат да го остваруваат вкупниот приход и да располагаат со средствата со кои управуваат преку жиро-сметката на работната организација во чијшто се состав, во согласност со член 146 став 2 од Законот за здружениот труд, обезбедувањето на плаќањата на меѓусебните обврски по основа на промет на стоки и услуги и по основа на инвестиции, како и на обврските во односите со други корисници на општествени средства, ги вршат според одредбите на овој закон, со тоа што на инструментите за обезбедување на плаќањата, покрај називот и седиштето на работната организација се внесува и називот и седиштето на основната организација на здружен труд за која се врши обезбедување на плаќањата, ако должникот е основна организација на здружен труд.

Во случаите од став 1 на овој член, меницата што се издава врз товар на жиро-сметката на работната организација, установена во смисла на член 146 став 2 од Законот за здружениот труд, не можат да ја авалираат основните организации на здружен труд што остваруваат вкупен приход и располагаат со средствата со кои управуваат преку таа жиро-сметка ниту работната организација во чијшто состав се тие основни организации.

Член 2

Овој закон влегува во сила на 31 март 1984 година.

131.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА СОДРЖИНАТА, РОКОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ ПРИХОДИ ШТО ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ГИ ОСТВАРУВААТ СО СВОЈАТА ДЕЈНОСТ

1. Органите и организациите на федерацијата што со својата дејност остваруваат приходи се должни до 15. во месецот, за претходниот период, да достават до Сојузниот секретаријат за финансии извештај за остварените приходи.

2. Извештајот од точка 1 на ова упатство треба да содржи: план на приходите за тековната година; салдо на ненаплатените побарувања по завршната сметка, од поранешните години – по години; фактурирани услуги во тековната година; наплатени побарувања од поранешните години; наплатени побарувања од тековната година; износ на ненаплатените побарувања од тековната година покриен со инструментите за плаќање, согласно со Законот за обезбедување на плаќањето меѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83 и 70/83); износ на ненаплатените побарувања од тековната година што не е покриен со инструментите за плаќање, согласно со Законот за обезбедување на плаќањето меѓу корисниците на општествени средства, ако истекол рокот од 15 дена од денот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос; износ на побарувањата што не е платен во рок од 15 дена од денот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос; износ на средствата уплатен во буџетот на федерацијата до крајот на извештајниот период и состојба на средствата на евидентната сметка на последниот ден во периодот за кој се доставува тој извештај.

3. Извештајот за остварените приходи на сојузните органи и организации се доставува до Сојузниот секретаријат за финансии на образецот „И“ што е отпечатен кон ова упатство и претставува негов составен дел.

4. Извештајот за остварените приходи го потпишуваат функционерот што раководи со сојузниот орган односно со сојузната организација и сметкополагачот.

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-2801/1-84
13 март 1984 година
Белград

Сојузен секретар за финансии,
Владо Клеменчиќ, с. р.

Образец И

132.

_____ (датум) _____ (број) 1. Назив на органот или организацијата _____ 2. Број на евидентната сметка _____ 3. Број на сметката на која се врши уплата на приходите _____ 4. Имиња на лицата со кои се контактира _____ 5. Број на телефонот _____ 6. Период за кој се доставуваат податоците _____ 7. Органот или организацијата остварува приход од _____ 8. Основ за остварување на приходот _____ 9. План на приходите за тековната година _____ 10. Салдо на ненаплатените побарувања по завршната сметка (да се разграничи по години – од која година потекнува салдото на ненаплатените побарувања): _____ Година _____ Износ _____ 11. Фактурирани услуги во тековната година _____ 12. Вкупни побарувања (10 + 11) _____ 13. Наплатени побарувања од поранешните години _____ 14. Наплатени побарувања од тековната година _____ 15. Салдо на ненаплатените побарувања од тековната година (11 – 14) _____ 16. Износ на ненаплатените побарувања од тековната година покриен со инструментите за плаќање _____ 17. Износ на ненаплатените побарувања од тековната година што не е покриен со инструментите за плаќање _____ 18. Износ на побарувањата што не се наплатени во рок од 15 дена од денот на настанувањето на должничко-доверителските односи _____ 19. Уплатено во буџетот на федерацијата до крајот на извештајниот период _____ 20. Состојба на средствата на евидентната сметка на последниот ден во периодот за кој се испраќа извештајот _____	М. П. (Потпис на функционерот кој раководи со сојузниот орган односно со сојузната организација)
--	--

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81 и 41/83), член 29а од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), член 30а од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), член 206 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81 и 68/81) и член 11а став 2 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден Караѓорјева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 22/73, 33/76 и 68/81), по прибавеното мислење од Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА ПРОПИШАНИ СО ЗАКОНИТЕ СО КОИ СЕ УРЕДУВААТ ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ, ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВОТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ИСПЛАТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на исплата на паричните примања пропишани со Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци, Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941”, Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој и со Законот за основните права на лицата одликувани со орден Караѓорјева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ (во натамошниот текст: законите) и начинот на водење евиденција за извршените исплати.

1. Начин на исплата на паричните примања

Член 2

Исплата на лична, семејна и зголемена семејна инвалиднина (во натамошниот текст: инвалиднина), на додаток за неа и помош од страна на друго лице, на ортопедски додаток и на постојано месечно парично примање се врши преку Поштенската штедилница, со поштенска испратница, на тековна сметка или на штедна книшка на корисникот на тие примања.

Органот во републиката односно органот во автономната покраина надлежен за извршување на решенијата со кои се признати правата на парични примања од став 1 на овој член (во натамошниот текст: надлежниот орган) ги доставува до Поштенската штедилница податоците потребни за исплата на тие примања на образецот бр. 1 – Налог за вршење исплата на паричните примања на корисниците на основните права и за обработка на податоците од евиденцијата за корисниците на основните права, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 3

Исплата на годишно парично примање за закрепнување на носителите на „Партизанска споменица 1941”, на

борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година (во натамошниот текст: шпанските борци) и исплата на годишно парично примање на лицата одликувани со Орден на народен херој и орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, односно на членовите на нивните семејства се врши со испратница, на тековна сметка или на штедна книшка на корисникот на тие примања.

Член 4

Исплата на помош во случај на смрт, на надомест на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место, на надомест на патните трошоци и надомест на износот што воениот инвалид го платил на име придонес од личниот доход за социјално осигурување на лицето кое му укажува нега и помош се врши со испратница.

Член 5

Исплата на надомест за купување на патничко моторно возило, на трошоци за погреб, на надомест на трошоци за превоз на умрен носител на „Партизанска споменица 1941“, односно на шпански борец и надомест на трошоци за превоз на посмртни останки на воен инвалид се врши со општ налог за пренос или со испратница.

Член 6

Исплата на надомест за работа на членови на лекарски комисији се врши на жиро-сметката на членот на лекарската комисија.

Член 7

Исплата на инвалиднина, на додаток за нега и помош од страна на друго лице, на ортопедски додаток и на постојан инвалидски додаток на корисниците што имаат живеалиште во странство се врши на начинот пропишан за вршење на платниот промет со странство.

Примањата од став 1 на овој член можат, по барање на корисникот, да му се исплатуваат со испратница на неговиот полномошник кој има живеалиште во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или на тековната сметка што корисникот ја има кај овластената банка во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

2. Начин на водење евиденција за извршените исплати

Член 8

Евиденцијата за исплатите на паричните примања од член 2 на овој правилник, надлежниот орган ја води врз основа на податоците за исплатите на тие примања на секој корисник.

Евиденцијата од став 1 на овој член ги содржи податоците за името и презимето, за шифрата на корисникот и за износите на паричните примања, по видови примања исплатени за одделни месеци.

Член 9

Евиденцијата за извршените исплати на паричните примања од чл. 4 до 6 на овој правилник надлежниот орган ја води на книговодствени картички, збирно и аналитички.

Збирните книговодствени картички се водат за исплати на:

- 1) паричните примања од чл. 4 и 5 на овој правилник и надоместите за работа на членовите на лекарските комисији од чл. 99 и 100 и член 107 став 5 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци;

- 2) трошоците за здравствена заштита;
- 3) трошоците за бањско и климатско лекување.

Член 10

Аналитичките книговодствени картички за парични примања се водат за исплати на:

- 1) помош во случај на смрт и надомести на трошоци за превоз за посмртни останки на воен инвалид;
- 2) надомести на трошоци за погреб (на носител на „Партизанска споменица 1941“, шпански борец и народен херој) и надомести на трошоци за превоз на умрен носител на „Партизанска споменица 1941“, односно шпански борец;
- 3) надомести на трошоци за исхрана и сместување за време на патување и престој на друго место и надомест на патни трошоци;
- 4) надомест на износот што воениот инвалид го платил како обврзник за плаќање на придонес од личниот доход за социјално осигурување на лицето кое му укажува нега и помош;
- 5) надомести за работа на членовите на лекарските комисији од чл. 99 и 100 и член 107 став 5 на Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци;
- 6) надомести на Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: СОК) и на организацијата на здружен труд на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (во натамошниот текст: ПТТ) за исплати на паричните примања;
- 7) неправилна исплата.

Член 11

Аналитичките книговодствени картички за здравствена заштита се водат за исплати на:

- 1) трошоци за здравствена заштита што им се надоместуваат на самоуправниите интересни заедници во областа на здравството;
- 2) трошоци за здравствена заштита на корисниците што имаат живеалиште во странство за време на престојот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
- 3) надомести на разликата до 100% од основот за надомест на личниот доход за време на привремена спреченост за работа поради болест;
- 4) надомести на разликата до 100% од пензијата и паричниот надомест за телесно оштетување според прописите за пензиското и инвалидското осигурување;
- 5) надомести за исхрана и сместување за придружник определен по повод користење на здравствена заштита;
- 6) надомести на учество во трошоците за здравствена заштита;
- 7) трошоци за набавка на патничко моторно возило и паричен надомест за купување на патничко моторно возило;
- 8) трошоци за набавка на специјални помагала за корисници со полно губење на видот на обете очи;
- 9) надомести на СОК и ПТТ за исплати на трошоците за здравствена заштита;
- 10) неправилна исплата.

Член 12

Аналитичките книговодствени картички за бањско и климатско лекување се водат за исплати на:

- 1) трошоци за лекување и сместување за време на бањско и климатско лекување;

- 2) парични надомести за работа на членовите на лекарските комисији од член 101 на Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци;
- 3) надомести на трошоците за исхрана и сместување во врска со користењето на бањско и климатско лекување;
- 4) надомести на трошоците за превоз во врска со користењето на бањско и климатско лекување;
- 5) надомести на СОК и ПТТ за исплати на трошоците за бањско и климатско лекување;
- 6) неправилна исплата.

Член 13

Книжењето на збирните книговодствени картички се врши хронолошки, по датуми, врз основа од дневниот извод на СОК кон кој е приложена соодветна документација.

На страната „должи“ се книги долговниот промет од дневниот извод на СОК (збир на налозите по кои е извршена исплата), а на страната „побарува“ – побарувачкиот промет од дневниот извод на СОК (налог со кој е извршено пражнење на сметката).

Салдото на секоја збирна книговодствена картичка мора да се согласува со салдото на односната сметка на СОК.

Член 14

Книжењата на аналитичките книговодствени картички се вршат врз основа на налозите приложени кон дневниот извод од СОК, групирани според видот на исплатите за кои се води аналитичката книговодствена евиденција (чл. 10 до 12).

На страната „должи“ се книжат поединечно налозите со кои е извршена исплата. Анулираните – вратените исплатници, односно налози за враќање на извршените исплати се книжат на страната „должи“ како сторно исплати – коректури.

Кон прокнижените налози со кои е извршена исплата задолжително се прилага оправдувачката документација (сметки, фактури, признаници, потврди и др.).

Збирот на исплатите со коректурите прокнижени – евидентирани на аналитичките книговодствени картички за определен датум мора да се согласува со долговниот промет прокнижен на збирната книговодствена картичка за тој датум.

Член 15

Збирните и аналитичките книговодствени картички се заклучуваат со состојба на ден 31 декември, најдоцна до 31 јануари на наредната година, со заверка на одговорното лице што ги води тие картички и на наредбодавецот.

Член 16

Врз основа на евиденцијата што ја води според одредбите на чл. 9 до 12 од овој правилник, надлежниот орган му доставува, до 20 февруари тековната година, на надлежниот орган во републиката, односно на надлежниот орган во автономната покраина извештај за средствата потрошени во претходната година.

Врз основа на извештајот од став 1 на овој член, надлежниот орган во републиката односно надлежниот орган во автономната покраина му доставува, до 31 март на тековната година, на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди извештај за средствата потрошени во републиката односно во автономната покраина во претходната година.

Извештаите за потрошените средства од ст. 1 и 2 на овој член се доставуваат на образецот бр. 2 – Извештај за средствата потрошени од буџетот на федерацијата според законите со кои се уредени основните права на борците,

воените инвалиди и семејствата на паднатите борци, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 17

Евиденцијата за извршените исплати на паричните примања на корисниците што имаат живеалиште во странство Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди ја води збирно, по земји во кои тие корисници имаат живеалиште.

Покрај евиденцијата што се води врз основа на став 1 од овој член, за секој корисник што има живеалиште во странство се води и Ликвидационен лист на инвалидските примања на корисниците по основ на Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци со живеалиште во странство – на образецот бр. 3, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 18

Извештајот за потрошените средства за периодот јануари-март 1984 година надлежниот орган ќе го достави на образците што се пропишани со Правилникот за начинот на водење евиденција за извршените исплати и за доставување на извештај за потрошените средства според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/82 и 8/83) и со Правилникот за начинот на исплатувањето на паричните примања на носителите на „Партизанска споменица 1941“, на шпанските борци, на народните херои и на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви и за водењето евиденција за извршените исплати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/82 и 8/83) а, за периодот април-декември 1984 година – на образецот бр. 2 што е пропишан со овој правилник.

Член 19

Овој правилник ќе се применува од 1 април 1984 година.

Член 20

Со денот на почетокот на применувањето на овој правилник престануваат да важат Правилникот за начинот на исплатувањето на инвалиднината, додатокот за неа и помош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток и другите парични примања според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/82 и 8/83), Правилникот за начинот на водење евиденција за извршените исплати и за доставување на извештај за потрошените средства според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/82 и 8/83) и Правилникот за начинот на исплатувањето на паричните примања на носителите на „Партизанска споменица 1941“, на шпанските борци, на народните херои и на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви и за водењето евиденција за извршените исплати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/82 и 8/83).

Член 21

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 243\84
7 март 1984 година
Белград

Претседател на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди,
Драгомир Николиќ, с. р.

15. Месец на почетокот на исплатата преку Пензијската штедилница (да се запише од 01-12)	16. Пол (1-машко, 2-женско)
17. Година на раѓањето (непозната-000)	18. Занимање (1-во работен однос, 2-пензионер, 3-самостојна професија, 4-земјоделец, 5-друго)
19. Учество во НОВ (0-не е, 1-споменица 41, 2-борец, 3-борец 42, 4-борец пред 9.9.43, 5-борец од 9.9.43, 6-борец 44, 7-борец 1945)	20. Шпански борец (0-није, 1-јесте)

- | | |
|---|---|
| 21. Народен херој
(0–не е, 1–е) | 22. Причина за инвалидитетот
(0–не е, 1–ранување, 2–повреда-озледа, 3–болест, 4–мешовито) |
| 23. Настанување на инвалидитетот
(0–не е, 1–Прва светска војна, 2–Втора светска војна, 3–заробеништво, 4–мировременски, 5–друго) | 24. Сродство со лицето од кое го изведува правото
(0–не е изведено право, 1–брачен другар, 2–дете, 3–родител, 4–друго) |
| 25. Број на соуживателите
(0–нема, 1–0–број на соуживателите) | 26. Основ за здравствена заштита
(1–здравствено осигурен, 2–користи разлика, 3–неосигурен) |
| 27. Број на лицата што живеат заедно | 28. Број на соуживателите на зголемената семејна инвалиднина според член 39 што живеат заедно |

(место)

(датум)

(МП)

(Податоците ги запишал)

(Овластено лице)

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА НАЛОГОТ

Во овој налог се внесуваат податоците за корисници на паричните примања пропишани со законите со кои се уредени основните права на борците, воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци што ќе се исплатуваат преку Поштенската штедилница.

Образецот на налогот е приспособен и за запишување на сите промени што можат да настанат во текот на користењето на основното право и што надлежниот орган треба да ги достави до Поштенската штедилница заради евидентирање на настанатите промени.

Налогот се пополнува во два примерока, од кои првиот се доставува до Поштенската штедилница, а вториот останува кај надлежниот орган кај кој се наоѓа предметот на корисникот.

Налогот се пополнува со печатни букви.

Под 1. Шифрата на корисникот е идентификациона шифра под која се води секој корисник кај Поштенската штедилница.

Еднаш доделената шифра на корисникот, што е отпечатена на налогот, е трајна. За пријави на промени на Поштенската штедилница надлежниот орган го користи налогот без отпечатена шифра на корисникот во кој се внесува првобитно доделената шифра на корисникот.

Под 2. Пополнува надлежниот орган според официјалниот шифреник на општините.

Под 3. Се запишува бројот на чековната карта на корисникот на тековната сметка што корисникот веќе ја отворил кај Поштенската штедилница. Бројот на чековната карта надлежниот орган треба да го прибави непосредно од корисникот.

Под 4. Се запишува читливо презимето и името на корисникот.

Под 5. Се запишуваат целосните податоци за адреса на домувањето на корисникот и бројот на поштата преку која ќе се врши исплата на паричните примања. нована корисника и број поште преко које ќе се

Под 6. Се запишува дали корисникот има административни забрани на паричните примања. Доколку има забрани, корисникот мора да отвори тековна сметка кај Поштенската штедилница, во кој случај Поштенската ште-

дилница ги доставува до надлежниот орган потребните образци за отворање на тековна сметка и за внесување на податоците за износите на запирањето.

Под 7. Бројот 8 се запишува само кога се пријавуваат промени и тоа тогаш кога престанува правото на натамошна исплата на сите парични примања. Во случај на смрт на корисникот во оваа рубрика се запишува 9 и истовремено покрај презимето и името (под 4) се запишува забелешката: умрел.

Под 8. Да се запише желбата на корисникот за отворање на тековна сметка.

Под 15. Кога налогот за промените или налогот за новите корисници ќе ѝ се испрати на Поштенската штедилница пред 10-ти во месецот, во оваа рубрика се запишува наредниот месец како месец на почеток на исплатата преку Поштенската штедилница. Во такви случаи износот на примањата на кои корисникот има право до месецот на почетокот на исплатата преку Поштенската штедилница се запишува во рубриката „заостанати примања“, а во рубриката „почнувајќи од“ се запишуваат месецот и годината на правното дејство на промената односно на стекнувањето на правото.

Под 27. Оваа рубрика се пополнува со соодветен број само во случаите кога соуживателите на семејната инвалиднина живеат одвоено. Кога корисникот и соуживателите живеат заедно, во оваа рубрика се запишува 0.

Под 28. Оваа рубрика се пополнува со соодветен број само во случаите кога соуживателите на зголемената семејна инвалиднина според член 39 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци живеат заедно.

ЗАБЕЛЕШКА: При пополнувањето на налогот поради промени, се внесуваат само податоците за шифрата на корисникот и за настанатите промени, како и името и презимето на корисникот. Кога на корисникот на повеќе права му престанува едно право се запишува 9 (односно 99 за лична инвалиднина) во рубриката што се однесува на правото што престанува.

Образец бр. 2

(назив на органот што го доставува извештајот)

**ИЗВЕШТАЈ
ЗА СРЕДСТВАТА ПОТРОШЕНИ ОД БУЏЕТОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА СПОРЕД ЗАКОНИТЕ СО КОИ СЕ УРЕ-
ДЕНИ ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ, ВОЕНИТЕ
ИНВАЛИДИ И СЕМЕЈСТВОТА НА ПАДНАТИТЕ
БОРЦИ**

Вид на исплата	Потрошени динари
----------------	------------------

I. Парични примања:

Вкупно: _____

– помош во случај на смрт и надомест на трошоците за превоз на посмртните останки на воен инвалид

– надомест на трошоците за погреб (на носител на „Партизанска споменица 1941“, шпански борец и народен херој) и надомест на трошоците за превоз на умрен носител на „Партизанска споменица 1941“, односно шпански борец

– надомест на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место и надомест на патните трошоци

– надомест на износот што воениот инвалид го платил како обврзник за плаќање на придонес од личниот доход за социјално осигурување на лице то кое му укажува нега и помош

– надомест за работа на членовите на лекарските комисии од чл. 99 и 100 и член 107, став 5 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци

– надомест на СОК и ПТТ

– неправилни исплати

II. Здравствена заштита:

Вкупно: _____

– трошоци за здравствена заштита што им се надоместуваат на СИЗ за здравство

– трошкови здрав-

– трошоци за здравствена заштита на корисник со живеалиште во странство за време на престој во СФРЈ

Вид на исплата

Потрошени динари

– надомест на разликата до 100% од основот за надомест на личниот доход за време на привремена спреченост за работа

– надомест на разликата до 100% од пензијата и паричниот надомест за телесно оштетување според прописите за пензиското и инвалидското осигурување

– надомест за исхрана и сместување за придружник определен по повод користење на здравствена заштита

– надомест на учество во трошоците за здравствена заштита

– трошоци за набавка на патничко моторно возило и паричен надомест за купување на патничко моторно возило

– трошоци за набавка на специјални помагала за корисници со полно губење на видот на обете очи

– надомест на СОК и ПТТ

– неправилни исплати

III. Бањско и климатско лекување:

Вкупно: _____

– трошоци за лекување и сместување

– надомест за работа на членовите на лекарските комисии од член 101 на Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци

– надомест на трошоците за исхрана и сместување

– надомест на трошоците за превоз

– надомест на СОК и ПТТ

– неправилни исплати

ВКУПНО I, II и III

(Извештајот го изработи)

(контролирал)

(потпис на овластеното лице)

(М.П.)

Инвалиднина	Важи од _____ Дин.	Важи од _____ Дин.	Важи од _____ Дин.	Важи од _____ Дин.
Додаток за нега и помош	"	"	"	"
Ортопедски додаток	"	"	"	"
Зголемена семејна инвалиднина	"	"	"	"
Постојан инвалидски додаток	"	"	"	"
Зголемен постојан инвалидски додаток	"	"	"	"
Вкупно	Дин.			

КНИЖЕЊЕ НА ИСПЛАТИТЕ

Месец	Година 19—				Година 19—			
	Број на изводот	Износ во динари	Износ во валута	Параф	Број на изводот	Износ во динари	Износ во валута	Параф
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
ВКУПНО:								

133.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за критериумите и начинот на надоместување на средствата за остварување и користење на здравствена заштита на воените инвалиди и на другите корисници на здравствена заштита според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/82), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА НА ПРЕСМЕТКАТА НА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВОТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ

Член 1

Во Правилникот за методологијата на пресметка на обврските на федерацијата за здравствена заштита според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/83) во член 4 по зборовите: „остварени во заедницата” се додава записка и зборовите: „освен трошоците за здравствена заштита за случај на несреќа при работата и професионални заболувања и трошоците за надомест на личниот доход за време на привремена спреченост за работа.”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 245
7 март 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за прашања
на борците и воените инвалиди
Драгомир Николиќ, с. р.

134.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/78, 1/80 и 41/80), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ДЕЛЕГИРАНИ ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

1. Во Решението за утврдување на лицата делегирани во Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ”, бр. 46/82 и 69/83) во точка 1 одредбата под 2 се менува и гласи:

„2) Милинко Масловариќ, директор на Републиката управа за боречко-инвалидски прашања, како делегат на Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора;”

2. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 246/1
14 март 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за прашања
на борците и воените инвалиди,
Драгомир Николиќ, с. р.

135.

Врз основа на чл. 40 и 41 став 2 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/78), во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Во Одлуката за начинот на употреба на превозните средства и за височината на надоместот на патните трошоци во врска со остварувањето на правата од здравственото осигурување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/83) во точка 4 ставот 2 се менува и гласи:

„На осигуреното лице упатено на лекување во странство што има повеќе од седум години живот, му припаѓа надомест на трошоците за сместување и исхрана во височина на дневницата за службено патување во одделни земји во рамките на износите утврдени со прописот на Сојузниот извршен совет за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство и за издатоците за селибени трошоци, што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци, според групите определени во прописот за надомест на патните и другите трошоци за патување во странство на активни воени лица и на граѓански лица на служба во Југословенската народна армија.”

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 14-1
16 март 1984 година
Белград

Собрание на Заедницата за социјално
осигурување на воените осигуреници

Претседател на
Претседателството
на Собранието на Заедницата за
социјално осигурување на
воените осигуреници,
Рахмија Кадениќ, с. р.

136.

Врз основа на член 129 точка 8 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/78), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВОТА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ ВО 1984 ГОДИНА

1. На уживателот на старосна, инвалидска или семејна пензија на кој пензијата му се исплатува врз товар на средствата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници, ќе му се исплати надомест за закрепнување во 1984 година во износ од 2.400 динари.

2. На уживателот на старосна, инвалидска или семејна пензија што во 1984 година бил вработен или вршел професионална дејност, односно самостојна дејност со ли-

чен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните, не му припаѓа надоместот од точка 1 на оваа одлука.

3. Ако семејна пензија користат два или повеќе соуживатели, надоместот од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати во еден износ.

4. Надоместот утврден во височината од точка 1 на оваа одлука се исплатува во еден износ и втасува за исплата со пензијата за месец мај 1984 година. Надоместот според оваа одлука ќе го исплати Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници по службена должност.

5. Надоместот од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од средствата издвоени и наменети за закрепнување на уживателите на пензии.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 12-1

16 март 1984 година

Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател на
Претседателството
на Собранието на Заедницата за
социјално осигурување на воените
осигуреници,
Рахмија Кадениќ, с. р.

137.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ

1. Во Одлуката за височината на надоместот за погребните трошоци во случај на смрт на осигурено лице („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/82) точка 1 се менува и гласи:

„1. Надоместот за погребните трошоци според Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници изнесува:

1) во случај на смрт на воен осигураник и осигурено лице што има повеќе од седум години живот – 80% од износот на платата за чин водник од 20. положна група (плата по чин, положна плата и армиски додаток) од декември на претходната година;

2) во случај на смрт на осигурено лице што има повеќе од 30 дена живот до навршените седум години живот – 50% од износот од одредбата под 1 на оваа точка;

3) во случај на смрт на осигурено лице што има 30 дена живот и помладо – 25% од износот од одредбата под 1 на оваа точка.”

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 13-1

16 март 1984 година

Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател на
Претседателството
на Собранието на Заедницата за
социјално осигурување на
воените осигуреници,
Рахмија Кадениќ, с. р.

138.

Врз основа на чл. 24 и член 66 став 1 точка 16 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), во согласност со точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 30 ЈУНИ 1984 ГОДИНА

1. Заради остварување на задачите на монетарно-кредитната политика, утврдени во точ. 2 до 4 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година, со оваа одлука се регулираат обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на основните и здружените банки (во натамошниот текст: банките).

2. Банките се должни во првата половина на 1984 година да обезбедат:

1) порастот на нивната нето домашна актива да изнесува:

- до 4,1% на 30 април;
- до 4,8% на 31 мај;
- до 5,4% на 30 јуни.

2) порастот на нивните динарски пласмани да изнесува:

- до 5,0% на 30 април;
- до 6,0% на 31 мај;
- до 6,7% на 30 јуни.

Банките што даваат кредити за извоз на стоки и услуги, својата нето домашна актива и вкупните динарски пласмани можат да ги зголемат над порастот утврден во став 1 од оваа точка за износот на порастот на тие кредити во периодот јануари–јуни 1984 година, а најмногу во височина до 2,5% на 30 април, до 5,0% на 31 мај и до 7,0% на 30 јуни 1984 година од тие кредити со состојбата на 31 декември 1983 година.

Во рамките од став 1 на оваа точка, банките се должни да обезбедат инвестиционите кредити на банките во основните средства на корисниците на општествени средства да не можат да се зголеми над износот на тие кредити со состојбата на 31 декември 1983 година, освен инвестиционите кредити за изградба на: објекти со кои се обезбедува најмалку 50% од производството за извоз со позитивен нето девизен ефект; енергетски објекти врз база на домашни извори; објекти за гасификација врз база на склучени меѓудржавни договори и определени објекти за производство на најдефицитарните сировини и репродукционен материјал; капацитети за примарно земјоделско производство, вклучувајќи и хидромелиорации; објекти за производство на шински возила од домашно производство за потребите на југословенските железници; објекти за водоснабдување што се неопходни заради спречување на поголеми растројства во снабдувањето со вода; објекти во чие финансирање учествуваат средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини; објекти што се финансираат од дополнителни и посебни средства што се користат за побрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово; објекти за обнова и изградба на подрачјата настрадани од земјотрес и објекти во чие финансирање учествуваат кредити на Меѓународната банка за обнова и развој и на нејзините афилијации, на Европската инвестициона банка и на Еурофима.

При утврдувањето на порастот на нето домашната актива, во смисла на одредбите од оваа точка, не се зема предвид порастот по основа на промена на курсот на динарот.

Порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани, во смисла на став 1 од оваа точка, се смета во однос на нивната книговодствена состојба на 31 декември 1983 година според образецот КНЈ-БИФО.

За износот на непокриеното пречекорување на динарските пласмани на 31 декември 1983 година се намалува износот на можниот пораст на пласманите од одредбите на став 1 од оваа точка.

3. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука, ги опфаќа динарските и девизните пласмани на банките и другата актива и пасива во нето износ.

4. Под динарски пласмани на банките, во смисла на точка 2 од оваа одлука, се подразбираат динарските пласмани што банките им ги даваат на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица, на интерните банки, на граѓанските правни лица и на граѓаните, освен динарските пласмани што им ги даваат на банките, на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, на пазарот на пари и хартии од вредност и на Поштенската штедница.

5. Под нето домашна актива и динарски пласмани, во смисла на точ. 2 до 4 од оваа одлука, не се подразбираат:

1) пласманите на банките од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата настрадани од земјотрес, пласманите од дополнителните и посебните средства што се користат за побрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, најмногу до височината на расположливите средства за тие намени; пласманите за кредитирање на извозот на опрема и бродови и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит – до височината на средствата примени за таа намена од Југословенската банка за меѓународна економска соработка; инвестиционите кредити на банките што ги придружуваат пласманите од постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини – во делот што се формира со здружување на труд и средства на организациите на здружен труд; инвестиционите кредити на банките во кои учествуваат кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој и на нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и Еурофима и определени пласмани што со посебни прописи се изземени од обврската за ограничување;

2) побарувањата во девизи од организациите на здружен труд што настанале по основа на користење на странски кредити, во смисла на Законот за земање на определени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/83 и 35/83).

Банките што имаат пласмани од став 1 на оваа точка се должни да обезбедат посебно плаќање на тие пласмани во своите книговодствени евиденции.

6. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат неискористениот дел од порастот на динарските пласмани до обемот на пропишаниот пораст утврден за секој месец, во смисла на точка 2 став 1 одредба под 2 и став 6 од оваа одлука.

Банките што нема да остварат пораст на кредити за извоз на стоки и услуги во смисла на точка 2 став 2 од оваа одлука, можат да им го отстапуваат на другите банки износот на неискористениот дел од порастот на кредитите во смисла на тој став, под услов тоа отстапување да се врши наменски само за давање на кредити за извоз на стоки и услуги.

Банките меѓусебно го отстапуваат односно го примаат неискористениот дел од порастот на динарските пласмани, во смисла на оваа точка, однапред до 25-ти во месецот, со тоа што периодот за кој тој дел го отстапуваат неможе да биде пократок од 20 дена. За отстапениот односно примениот дел од неискористениот пораст на ди-

нарските пласмани, во смисла на оваа точка, банката е должна да ја извести надлежната народна банка во рок од три дена од денот на отстапувањето, односно примањето на неискористениот дел од можниот пораст на динарските пласмани, и тоа со доставување на фотокопија од договорот или од самоуправната спогодба за меѓусебно отстапување и примање на неискористениот дел од порастот на динарските пласмани склучена меѓу банките или меѓу здружената банка и основните банки членки на таа здружена банка.

Банките кај кои порастот на пласманите од точка 5 став 1 одредба под 1 на оваа одлука е поголем од порастот предвиден во точка 2 став 1 одредба под 2 од оваа одлука, не можат да го отстапуваат неискористениот дел од порастот на динарските пласмани, освен ако им го отстапуваат на банките во рамките на иста здружена банка од територијата на републиката односно автономната покраина чија членка е и банката што го отстапува тој неискористен дел, или на банките во рамките на исто здружение на банкарски организации, ако на територијата на републиката односно автономната покраина нема здружена банка.

7. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите од оваа одлука, банките се должни до надлежната народна банка да доставуваат извештај за остварениот пораст на нето домашната актива и на динарските пласмани според книговодствената состојба на крајот на секој месец. Тие извештаи се доставуваат во рокот пропишан за доставување на билансот на банката.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини доставуваат до Народната банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките на ниво на републиките односно автономните покраини и по еден примерок од примените индивидуални извештаи од банките, во рок од пет дена од денот на истекот на рокот од став 1 на оваа точка.

8. Извештаите од точка 7 на оваа одлука банките ќе ги доставуваат според упатствата и на образецот што ги пропишува Народната банка на Југославија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О.бр. 17

26 март 1984 година

Белград

Претседател на Советот на гувернерите
гувернер

на Народната банка на Југославија,

Радован Макић, с. р.

139.

Врз основа на член 18 од Договорот за формирање средства на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини за отстранување последици од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ”, бр. 44/74), републиките и автономните покраини склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ШТО СЕ СЛУЧИ ВО 1981 ГОДИНА, ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА ШТО СЕ СЛУЧИ ВО 1979 ГОДИНА И ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ И ОД ПОПЛАВИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ВО 1980 ГОДИНА

Член 1

Со овој договор се обезбедуваат средства на солидарноста за отстранување на последиците од земјотресот во

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина што се случи во 1981 година и што го зафати подрачјето на Босанска Краина, за отстранување на последиците од земјотресот во Социјалистичка Република Хрватска што се случи во 1979 година и што ги зафати општините Дубровник и Метковиќ и за отстранување на последиците од земјотресот и од поплавите во Социјалистичка Автономна Покраина Косово во 1980 година.

Член 2

Средствата на солидарноста за отстранување на последиците од земјотресите од член 1 на овој договор се утврдуваат и обезбедуваат во износ од 13.000.000.000 динари, и тоа:

- 1) на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина – во износ од 9.500.000.000 динари, во период од пет години, почнувајќи од 1984 година;
- 2) на Социјалистичка Република Хрватска – во износ од 2.500.000.000 динари, во период од десет години, почнувајќи од 1984 година;
- 3) на Социјалистичка Автономна Покраина Косово – во износ од 1.000.000.000 динари, во период од три години, почнувајќи од 1984 година.

Член 3

Средствата од член 2 точка 1 на овој договор ги обезбедуваат сите републики и автономни покраини, во периодот од 1984 до 1988 година, и тоа:

- 1) во 1984 година во износ од — — 2.375.000.000 динари;
- 2) во 1985 година во износ од — — 2.375.000.000 динари;
- 3) во 1986 година во износ од — — 2.375.000.000 динари;
- 4) во 1987 година во износ од — — 1.425.000.000 динари;
- 5) во 1988 година во износ од — — 950.000.000 динари;

Член 4

Средствата од член 2 точка 2 на овој договор ги обезбедуваат сите републики и автономни покраини, во периодот од 1984 до 1993 година, и тоа:

- 1) во 1984 година во износ од — — 250.000.000 динари;
- 2) во 1985 година во износ од — — 250.000.000 динари;
- 3) во 1986 година во износ од — — 250.000.000 динари;
- 4) во 1987 година во износ од — — 250.000.000 динари;
- 5) во 1988 година во износ од — — 250.000.000 динари;
- 6) во 1989 година во износ од — — 250.000.000 динари;
- 7) во 1990 година во износ од — — 250.000.000 динари;
- 8) во 1991 година во износ од — — 250.000.000 динари;
- 9) во 1992 година во износ од — — 250.000.000 динари;
- 10) во 1993 година во износ од — — 250.000.000 динари;

Член 5

Средствата од член 2 точка 3 на овој договор ги обезбедуваат сите републики и автономни покраини, во периодот од 1984 до 1986 година, и тоа:

- 1) во 1984 година во износ од — — 334.000.000 динари;
- 2) во 1985 година во износ од — — 334.000.000 динари;
- 3) во 1986 година во износ од — — 332.000.000 динари;

Член 6

Средствата од придонесите што ги обезбедуваат републиките и автономните покраини по годините, според чл. 3 до 5 од овој договор, се утврдуваат сразмерно со нивното учество во номиналниот општествен производ на вкупното стопанство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија остварен во претходната година, пресметан по принципот на чисти дејности, а врз основа на последните официјални статистички податоци за периодот за кој се утврдуваат.

Член 7

Републиките и автономните покраини, во смисла на член 4 од Договорот за формирање средства на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини за отстранување последици од елементарни непогоди, ќе обезбедат средства на солидарноста за намените утврдени со овој договор.

Член 8

Републиките и автономните покраини ќе ги уплатуваат обврските од чл. 3 до 5 на овој договор во корист на посебна сметка за санирање на земјотресите и поплавите во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, во Социјалистичка Република Хрватска и во Социјалистичка Автономна Покраина Косово, и тоа во 12 месечни рати, најдоцна до 15-ти во месецот за изминатиот месец.

Член 9

Ако одделна република односно автономна покраина не го уплати својот придонес во рокот утврден со член 8 од овој договор, републиките и автономните покраини се договорија Службата на општественото книговодство на Југославија износот на неуплатениот придонес да го пренесе од сметката на Фондот на солидарноста на републиката односно на автономната покраина на сметката на Фондот на солидарноста на републиката односно на автономната покраина на која ѝ се должат средствата.

Член 10

Годишните обврски на републиките и автономните покраини од чл. 3 до 5 на овој договор ќе ги утврдува согласно со одредбите од овој договор Сојузниот секретаријат за финансии кон крајот на секоја година за наредната година, тргнувајќи од последните официјални податоци за учеството на републиките и автономните покраини во општествениот производ на Југославија.

Член 11

Средствата што се обезбедуваат според овој договор ќе се користат исклучиво: за обнова и изградба на оштетените и уништените објекти во општествениот сектор, во согласност со програмата и со планот за употреба на средствата на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина за обнова на Босанска Краина; за обнова и изградба на оштетените и уништените споменици на културата во Дубровник во Социјалистичка Република Хрватска; за обнова и изградба на оштетените и уништените објекти во Социјалистичка Автономна Покраина Косово, согласно со член 1 од овој договор.

Член 12

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Хрватска и Социјалистичка Автономна Покраина Косово (или органот што тие ќе го овластат) се должни за користењето на средствата што се обезбедуваат според одредбите од овој договор да им поднесуваат на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини извештаи за користењето на тие средства, и тоа до крајот на април текуштата година за изминатата година.

Член 13

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Хрватска и Социјалистичка Автономна Покраина Косово (или органот што тие ќе го овластат) се должни да даваат податоци и да овозможат увид во документацијата на сојузниот орган на управата надлежен за работите на финансии што ќе го овластат републиките и автономните покраини заради контрола на наменското користење на средствата што се обезбедуваат според одредбите од овој договор.

Член 14

Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат републиките и автономните покраини, а ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Белград, 20 јануари 1984 година

За СР Босна и Херцеговина
Смановиќ Менсур, с. р.
републички секретар за финансии,

За СР Македонија
Александар Андоновски, с. р.
републички секретар за финансии,

За СР Словенија
Руди Шепиќ, с. р.
републички секретар за финансии,

За СР Србија надвор од покраините
Борислав Атанацковиќ, с. р.
републички секретар за финансии,

За СР Хрватска
Галиќ Јова, с. р.
републички секретар за финансии,

За СР Црна Гора
Велимир Шливанчанин, с. р.
републички секретар за финансии,

За САП Војводина
м-р Исидор Секички, с. р.
покраински секретар за финансии,

За САП Косово
Решад Руди, с. р.
покраински секретар за финансии,

140.

Врз основа на чл. 27 до 30 од Општествениот договор за организирање на воспитување и образование на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа и престој во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/80), Сојузот на самоуправните интересни заедници за социјална и детска заштита на СР Босна и Херцеговина, Самоуправната интересна заедница за социјална и детска заштита на СР Црна Гора, Сојузот на заедниците на општествената грижа за децата од претшколска возраст на СР Хрватска, Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата на СР Македонија, Заедницата за детска заштита на СР Словенија, Републиката заедница за детска заштита на СР Србија, Покраинската заштита на социјална и детска заштита на Косово и Самоуправната интересна заедница за заштита на децата на Војводина, склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ВОСПИТУВАЊЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО НА ПРЕТШКОЛСКИ ДЕЦА НА ГРАЃАНИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА И ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во согласност со одредбите на Општествениот договор за организирање на воспитување и образование на

граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа и престој во странство (во натамошниот текст: Општествениот договор), со кој се утврдени обврските на учесниците на Општествениот договор да го финансираат воспитувањето и образованието на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа и престој во странство, учесниците на оваа самоуправна спогодба ги утврдуваат:

- 1) обврските што произлегуваат од чл. 27 и 28 на Општествениот договор, да обезбедуваат финансиски средства за воспитување и образование на претшколските деца на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа и престој во странство;
- 2) начинот на кој учесниците ќе го финансираат спроведувањето на воспитувањето и образованието на претшколските деца на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа и престој во странство.

Член 2

Учесниците на оваа самоуправна спогодба се согласни да обезбедат динари и девизи за финансирање на воспитувањето и образованието на претшколските деца на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа и престој во странство, според критериумите што се утврдуваат заеднички.

Член 3

Учесниците на оваа самоуправна спогодба согласни се во согласност со прописите на републиките и автономните покраини, да обезбедуваат финансиски средства за:

- 1) лични доходи на воспитувачите и наставниците;
- 2) исплата на дел (партиципација) од личните доходи на воспитувачите и наставниците;
- 3) придонеси на личните доходи на воспитувачите и наставниците;
- 4) плаќање на воспитувач и наставник по час;
- 5) еднократна помош за воспитувачите и наставниците што првпат се упатуваат на работа во странство;
- 6) патни трошоци на воспитувачите и наставниците кои се упатуваат на работа во странство;
- 7) патни трошоци на воспитувачите и наставниците што се враќаат од работа во странство;
- 8) патни трошоци на воспитувачите и наставниците кои изведуваат воспитна работа со редовно организирани групи деца во повеќе места во странство;
- 9) патни трошоци и дневници на воспитувачите и наставниците кои ги доведуваат децата во татковината, со согласност на учесниците на оваа самоуправна спогодба;
- 10) дидактички материјал за работа со децата;
- 11) одржување на семинари во Југославија и во странство за стручно оспособување на воспитувачите и наставниците;
- 12) материјални трошоци за изведување на воспитната работа со претшколски деца на мајчин јазик (закуп на простории, осигурување на деца и др.);
- 13) претшколски надзор во странство;
- 14) билатерална и мултилатерална соработка.

Член 4

Во согласност со член 17 на Општествениот договор, учесниците на оваа самоуправна спогодба се согласни, во договорот со носителите на другите форми на воспитувањето и образованието, да ангажираат воспитувачи и наставници за работа со претшколски деца кога вкупниот број на часови е помал од 42 часа неделно.

Одлуката од став 1 на овој член учесниците ја донесуваат пред упатувањето на воспитувачи или наставници од земјата на работа во странство.

Член 5

Учесниците на оваа самоуправна спогодба се согласни средствата да ги обезбедуваат во рокови со кои се обезбедува континуитет на финансирањето на воспитувањето и образованието на претшколски деца на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа и престој во странство.

Член 6

Учесниците на оваа самоуправна спогодба се согласни, во спогодба со Комисијата за воспитување и образование на граѓаните на СФРЈ во странство (во натамошниот текст: Комисијата) и во согласност со Општествениот договор, да ги утврдуваат активностите, заедничките потреби и начинот на користење и доставување средства.

Член 7

Учесниците на оваа самоуправна спогодба можат, во согласност со своите потреби и можности, да финансираат и други активности во областа на воспитувањето и образованието на претшколските деца на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа и престој во странство (набавка на опрема за уредување на простор за воспитно-образовна дејност, истражувачки проекти и др) во согласност со активностите на секој учесник или со заедничките потреби од член 6 на оваа самоуправна спогодба.

Член 8

Учесниците на оваа самоуправна спогодба се согласни, критериум за учеството во обезбедувањето средства од член 2 на оваа самоуправна спогодба да бидат бројот на воспитувачите и наставниците кои републиките и автономните покраини ги упатиле во странство, односно дале согласност за нивното ангажирање во странство.

Член 9

Учесниците на оваа самоуправна спогодба се согласни, согласно со критериумите од член 8 на оваа самоуправна спогодба, да го утврдуваат начинот во користењето на средствата што ги обезбедуваат организациите на здружен труд, родителите и странските институции.

Член 10

Учесниците на оваа самоуправна спогодба се согласни, со посебни одлуки, на единствен начин да ги утврдуваат критериумите за обезбедување на личните доходи и на другите лични примања на воспитувачите и наставниците во странство.

Одлуките од став 1 на овој член учесниците ќе ги донесат до 30 јуни текуштата година за наредната календарска година.

Со одлуките од став 1 на овој член се утврдуваат единствените основи за склучување договори со воспитувачите и наставниците кои се упатуваат односно ангажираат во странство за воспитување и образование на претшколски деца на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, за донесување на решенија за височината на личните доходи и на другите лични примања на воспитувачите и наставниците, а се регулираат и други прашања од работен однос на воспитувачите и наставниците.

Член 11

Учесниците на оваа самоуправна спогодба се согласни, до донесувањето на одлуките од член 10 став 1 на оваа самоуправна спогодба, личните доходи на воспитувачите и наставниците да ги исплатуваат во износите што се утврдени со прописите кои се применуваа до денот на влегувањето во сила на оваа самоуправна спогодба.

Член 12

Кон оваа самоуправна спогодба можат дополнително да пристапат организациите, заедниците и органите што не учествувале во нејзиното склучување.

Член 13

Измени и дополненија на оваа самоуправна спогодба може да предложи секој учесник на оваа самоуправна спогодба.

Измените и дополненијата на оваа самоуправна спогодба се вршат на начинот и по постапката што се предвидени за нејзиното склучување.

Член 14

Учесниците на оваа самоуправна спогодба се согласни да го следат нејзиното спроведување и за тоа да ја известуваат Комисијата.

Член 15

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

За Сојузот на самоуправните интереси заедници за социјална и детска заштита на СР Босна и Херцеговина,
Василевиќ Нико, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на СР Црна Гора,
Богиќевиќ Миладин, с. р.

За Сојузот на заедниците за општествена грижа за децата од претшколска возраст на СР Хрватска,
Малобабиќ Перо, с. р.

За Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата на СР Македонија,
Георгиев Чедомир, с. р.

За Заедницата за детска заштита на СР Словенија,
Никиќ-Булиц Нада, с. р.

За Републичката заедница за детска заштита на СР Србија,
Релиќ Златка, с. р.

За Покраинската заедница за социјална и детска заштита на Косово,
Бејта Рустем, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за заштита на децата на Војводина,
Милоевиќ Јелена, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 28 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ, НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И НА ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЦАРИНАРНИЦА СКОПЈЕ

1. По повод иницијативата на група работници на Царинарница Скопје, Уставниот суд на Југославија, со решението У-бр. 230/81 од 9 март 1983 година, поведе постапка за оценување на законитоста на член 28 од Правил-

никот за распределба на доходот, на средствата за лични доходи и на другите примања на работниците на Царинарница Скопје од 24 февруари 1982 година бидејќи најде дека постои основано сомнение дека одредбите на тој член не се согласни со одредбата од став 1 на член 21 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/80).

2. Со оспорената одредба на Правилникот за општите услови за работа, со кои се опфатени сите работници, како мерило за распределба на средствата за лични доходи на работниците е определено 6%, а за посебните услови за работа, со кои се опфатени работниците според Одлуката на Сојузниот извршен совет, е определено 4%. Со истата одредба е определен и бројот на бодовите за општите и посебните услови за работа, во согласност со чл. 20, 21, 22 и 23 од Правилникот, во зависност од тоа дали се работи врз најсложени, многу сложени, сложени или едноставни работи и работни задачи.

3. Со одредбата од став 1 на член 21 од Законот за царинската служба е пропишано дека, поради посебните услови за работа и природата на вршењето на задачите и работите, на органите на царинската служба за определени работи и задачи во основната дејност им се обезбедуваат средства за лични доходи зголемени за 20%, намалени за средствата за минатиот труд. Со одредбата на став 2 од член 21 на Законот е пропишано дека Сојузниот извршен совет ги утврдува задачите и работите за кои се врши зголемување на средствата според став 1 на овој член, на предлог од директорот на Сојузната управа за царини.

4. Сојузниот извршен совет, поаѓајќи од посебните услови за работа и од природата на вршењето на задачите и работите определени со став 1 на член 21 од Законот, во согласност со овластувањето од став 2 на истиот член од Законот, на предлог од директорот на Сојузната управа за царини, со своја одлука ги утврди работните места за кои се зголемуваат средствата за 20%, без минатиот труд, во вид на посебен додаток.

Од предното, според ставот на Уставниот суд на Југославија, произлегува наменскиот карактер на средствата. Заради тоа тие средства можат да се определуваат само за работните места што, во согласност со став 1 на член 21 од Законот, се конкретизирани со Одлуката на Сојузниот извршен совет, а не и за други работни места, како што е тоа пропишано со оспорената одредба на Правилникот.

5. Согласно со член 375 од Уставот на СФРЈ и член 34 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна расправа на 20 декември 1983 година, на седницата за советување и гласање, одржана на 22 февруари 1984 година, Уставниот суд на Југославија донесе со мнозинство на гласови

О д л у к а

Се укинуваат одредбите на член од Правилникот за распределба на доходот, на средствата за лични доходи и на другите примања на работниците на Царинарница Скопје.

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: претседателот на Уставниот суд на Југославија Воислав Ракиќ и судиите Рамадан Враниќ, Милосав Стијовиќ, Радко Мочивник, Славко Кухар, Јаким Спировски, д-р Васил Гривчев, Душан Штрбац, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Мустафа Сефо и Божидар Булатовиќ.

У-бр. 230/81
22 февруари 1984 година
Белград

Председател
на Уставниот суд на Југославија,
Воислав Ракиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
128. Закон за основите на системот на државната безбедност — — — — —	447
129. Закон за дополненија на Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот — — — — —	450
130. Закон за дополние на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства — — — — —	451
131. Упатство за содржината, роковите и начинот на доставување на извештај за остварените приходи што органите и организациите на федерацијата ги остваруваат со својата дејност — — — — —	451
132. Правилник за начинот на исплата на паричните примања пропишани со законите со кои се уредуваат основните права на борците, воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци и за начинот на водење евиденција за извршените исплати — — — — —	452
133. Правилник за дополние на Правилникот за методологијата на пресметката на обврските на федерацијата за здравствена заштита според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци — — — — —	460
134. Решение за измена на Решението за утврдување на лицата делегирани во Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди — — — — —	460
135. Одлука за измена на Одлуката за начинот на употреба на превозните средства и за височината на надоместот на патните трошоци во врска со остварувањето на правата од здравственото осигурување — — — — —	460
136. Одлука за употреба на средствата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Зедницата за социјално осигурување на воените осигуреници наменети за закрепнување на уживателите на пензии во 1984 година — — — — —	460
137. Одлука за измена на Одлуката за височината на надоместот за погребните трошоци во случај на смрт на осигурено лице — — — — —	461
138. Одлука за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките во периодот од 1 април до 30 јуни 1984 година — — — — —	461
139. Договор за обезбедување средства на солидарноста за отстранување на последиците од земјотресот во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина што се случи во 1981 година, за отстранување на последиците од земјотресот во Социјалистичка Република Хрватска што се случи во 1979 година и за отстранување на последиците од земјотресот и од поплавите во Социјалистичка Автономна Покраина Косово во 1980 година — — — — —	462
140. Самоуправна спогодба за финансирање на воспитувањето и образованието на претшколски деца на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа и престој во странство — — — — —	464
Одлука за оценување на законитоста на член 28 од Правилникот за распределба на доходот, на средствата за лични доходи и на другите примања на работниците на Царинарница Скопје — — — — —	465